



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 65827 603-1125

Среда, 4 декември 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XXX

Цена на овој број е 2 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динара. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта Фах 228. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11758

1030.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 29 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕКЕР, МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ, СВИНСКА МАСТ, СЛАНИНА И САЛО СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Цените за шеќер, масло за јадење, растителна маст за јадење, маргарин, растителна мрсотија, шортенинг, свинска маст, сланина и сало се формираат според условите на пазарот.

2. Начинот на формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на големо го определуваат републиките и автономните покраини.

До донесувањето на прописите на републиките и автономните покраини за начинот на формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на големо и на мало, формирањето на цените за тие производи во прометот на големо и на мало се врши калкулативно, со примена на разликата во цената на постојното ниво, согласно со важечките прописи.

3. Трговските организации на здружениот труд (во натамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани), постојните продажни цени за производите од точка 1 на оваа одлука на залихите можат да ги зголемат, и тоа:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) за шеќер во кристал | за 4,95 дин/kg |
| 2) за шеќер во коцки, пакувано во тврда амбалажа, нето 1 килограм | за 4,95 дин/kg |
| 3) за шеќер во коцки, во друго пакување, нето 1 килограм | за 4,95 дин/kg |
| 4) за рафинирано масло, за јадење: | |
| а) во буриња од најмалку 50 килограми (ринфуза) | за 3,70 дин/kg |
| б) во лименки до 25 литри (ринфуза) | за 3,90 дин/1 литар |
| в) во стаклени шишиња од 1 литар | за 3,70 дин/1 литар |
| г) во стаклени шишиња од 1/2 литар | за 1,85 дин/1/2 литар |
| д) во пластични шишиња од 1 литар | за 4,22 дин/1 литар |
| е) во пластични шишиња од 3/4 литар | за 3,20 дин/3/4 литар |
| ж) во пластични шишиња од 1/2 литар | за 2,19 дин/1/2 литар |

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 5) за растителни масти за јадење | за 3,70 дин/kg |
| 6) за маргарин | за 2,22 дин/kg |
| 7) за растителна мрсотија: | |
| а) во лименки од 1 килограм | за 3,90 дин/kg |
| б) во лименки од 2 килограма | за 3,90 дин/kg |
| в) во лименки од 3 килограма | за 3,90 дин/kg |
| г) за лименки од 5 килограма | за 3,90 дин/kg |
| д) во лименки од 7 килограма | за 3,90 дин/kg |
| 8) за коил — растителна маст | за 3,70 дин/kg |
| 9) за шортенинг за кекс NZ-2 | за 3,33 дин/kg |
| 10) за шортенинг за вафли V-4 | за 2,96 дин/kg |
| 11) за шортенинг за овошни слатки VK | за 2,59 дин/kg |

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества (залихи) на производите од точка 3 на оваа одлука затечени на 3 декември 1974 година, како и на сите количества на тие производи што до тој ден се фактурирани од добавувачите (стоки на пат).

5. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества на производите од точка 3 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата во цената утврдена според одредбите од таа точка и таа разлика, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ја уплатат на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, 60811-789-378.

6. Производителските организации на здружениот труд и имателите на дуќани можат за своите производи за кои во производството ги употребуваат како сировина производите од точка 3 на оваа одлука, да ги зголемат своите продажни цени според производите според Општествениот договор за цените за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребните количества шеќер, односно според Општествениот договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребните количества масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74), а според процентот на учеството на производите од точка 3 на оваа одлука во производството на тие производи.

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според одредбите на точка 4, односно на точка 5 од оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на производите од точка 3 на оваа одлука.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според одредбите на точка 4, односно на точка 5 од оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на производите од точка 3 на оваа одлука.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 и 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување максимални цени за шеќер и меласа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), Одлуката за одредување максимални цени за масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), одредбата на точка 2 од Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73) доколку се однесува на производите од точка 3 од оваа одлука — во прометот на мало, одредбите на Спогодбата за промена на затечените цени за одделни преработки од месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73) и Одлуката за одредување на цените за свежо месо во прометот на големо и за преработки од месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73) — што се однесуваат на цените за свинска маст, сланина и сало.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 707

2 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

1031.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за минималната откупна цена за шеќерна репа од родот на 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) во точка 1 став 1 бројот: „0,41“ се заменува со бројот: „0,46“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 708

2 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

1032.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на шеќер и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА ШЕЌЕР

Член 1

Тргувајќи од политиката на формирањето на цените според условите на пазарот, а заради обезбедување на домашниот пазар со доволни количества шеќер, и имајќи ги предвид условите на прометот на шеќер, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на шеќер (во натамошниот текст: производители на шеќер) и Сојузниот извршен совет се согласни производителите на шеќер да ги формираат своите продажни цени на шеќер и меласа најмногу до следните нивоа, и тоа:

| | Дин/kg |
|------------------------------------------------|--------|
| 1) за шеќер во кристал | 11,00 |
| 2) за шеќер во коцки: | |
| а) пакувано во тврда амбалажа, нето 1 килограм | 12,30 |
| б) други пакувања, нето 1 килограм | 11,65 |
| 3) за меласа | 0,80 |

Член 2

Цените за шеќер од член 1 на овој општествен договор се подразбираат како највисоки продажни цени на производителите на шеќер, односно на увозниците, франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителите на шеќер, односно увозната лука или југословенската граница или франко натоварено во камион во фабрика — вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето (амбалажата).

По исклучок од одредбата на член 1 точка 1 од овој општествен договор, производителите на шеќер и другите организации на здружениот труд за шеќер во кристал на име посебни трошоци на индустриски начин извршеното ситно меко пакување во хартиени Кесиња и сл. од еден или два килограма, можат да засметаат уште до 0,50 динари за еден килограм.

Член 3

Цената од член 1 точка 3 на овој општествен договор за меласа се подразбира франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителите, и важи за квалитет со содржина на шеќер 46%, што е предвиден во стандардот — Меласа — JUS E. L3.020 кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за земјоделски и индустриски производи што главно служат како храна за добиток и за методите за испитување на храната за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63).

За секој цел процент на содржина на шеќер, определен со полариметар, над 46%, цената се зголемува за 0,017 динари за еден килограм.

Член 4

Производителите на шеќер се согласни од средствата што ќе ги остварат со продажба на шеќер на домашниот пазар по цените од член 1 на овој општествен договор да издвојат, односно да уплатат за секој продаден килограм шеќер произведен од домашни суровини, и тоа:

1) за зголемување на капацитетите за производство на шеќер (проширување на постојните и изградба на нови) заради зголемување на производството на шеќер во Југославија — износ од 2 динара;

2) за развој и зголемување на производството на шеќерна репа — износ од 0,20 динари;

3) за покривање на трошоците на обединетиот увоз на шеќер што го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекција) заради намирување на потребите на домашниот пазар со потребни количества шеќер што не можат да се обезбедат од домашното производство — износ од 2,05 динари.

Производителите на шеќер се обврзуваат износите од став 1 на овој член да ги пресметаат и издвојат, односно да ги уплатат и за сите количества шеќер произведен од домашна суровина, вклучувајќи ги и количествата што ќе ги преработат или на друг начин ги користат сами.

Член 5

Производителите на шеќер се согласни со своето производство и со обединетиот увоз на шеќер во рамките утврдени со овој општествен договор (член 4 став 1 точка 3), што ќе го изврши Дирекцијата, да ги обезбедат потребните количества шеќер за домашниот пазар.

Член 6

Средствата што ги пресметуваат според член 4 став 1 точ. 1 и 2 на овој општествен договор производителите на шеќер ќе ги издвојуваат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, а износот од точка 3 — ќе го уплатуваат на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, бр. 60811-789-378.

Член 7

Износите од член 4 на овој општествен договор производителите на шеќер ќе ги пресметуваат и издвојуваат, односно ќе ги уплатуваат месечно, до десетиот во месецот за миналиот месец.

Производителите на шеќер што во рокот од став 1 на овој член не ќе ги издвојат, односно не ќе ги уплатат износите од член 4 на овој општествен договор се обврзуваат да платат на неиздвоениот, односно на неуплатениот износ камата по стапка од 12% годишно од денот на втасаноста на обврската до денот на издвојувањето, односно уплатата.

Член 8

Средствата издвоени според член 4 став 1 точка 2 на овој општествен договор на посебната сметка, производителите на шеќер не можат да ги користат додека за намената на користењето на тие средства и за условите под кои тие средства ќе се користат не се постигне самоуправни спогодба помеѓу производителите на шеќер, производителите на шеќерна репа и организациите на здружениот труд што го договараат производството на шеќерна репа со индивидуалните производители.

Како услов за користење на средствата од став 1 на овој член со таа самоуправни спогодба ќе се предвиди и обврска на производителите на шеќерна репа до 1980 година, со тие и со други средства да обезбедат производство на шеќерна репа во Југославија потребно за производство на најмалку 820.000 тони шеќер годишно.

Член 9

Производителите на шеќер се обврзуваат дека до 31 декември 1978 година со средствата од член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, и со други средства, ќе ги зголемат вкупните капацитети за производство на шеќер во Југославија на ниво од најмалку 820.000 тони шеќер годишно.

Средствата на посебната сметка, издвоени според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, производителите на шеќер можат да ги користат дури кога за користењето на тие средства ќе склучат општествен договор производителите на шеќер, Стопанската комора на Југославија и Сојузниот извршен совет, а ќе ги користат во согласност со тој договор.

Производителите на шеќер се согласни Службата на општественото книговодство на товар на средствата на посебната сметка, издвоени според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, да ги извршува само оние налози за плаќање што се во согласност со одредбите на општествениот договор од став 2 на овој член.

Член 10

Сојузниот извршен совет ќе обезбеди Дирекцијата да го изврши обединетиот увоз на шеќер во смисла на овој општествен договор, како и вршењето надзор во поглед на остварувањето на тој увоз и надзор во поглед на пласманот на увезениот шеќер на домашниот пазар.

Член 11

Производителите на шеќер се обврзуваат дека ќе доставуваат до Дирекцијата копии на сметките веднаш по извршената продажба, односно по употребата на шеќерот, а пресметка за продадените, односно употребените количества шеќер во миналиот месец — во рок од 10 дена по истекот на месецот, заверени од страна на овластено лице на производителот на шеќер.

Член 12

Дирекцијата ги користи средствата формирани според член 4 став 1 точка 3 на овој општествен договор и одлучува за пласманот на увезениот шеќер на домашниот пазар — во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 13

Со уплатата на износот од член 4 став 1 точка 3 на овој општествен договор престануваат правата и обврските на производителите на шеќер од овој општествен договор во врска со обединетиот увоз на шеќер.

Член 14

Производителите на шеќер се согласни да депонираат кај Сојузниот комитет за земјоделство по десет бланко акцептни налози заради обезбедување на извршувањето на своите обврски од член 4 став 1 точ. 1 и 2 на овој општествен договор, односно кај Дирекцијата — за извршување на своите обврски од член 4 став 1 точка 3 на овој општествен договор.

Ако производителите на шеќер во рокот од член 7 на овој општествен договор не ги извршат своите втасани обврски според овој општествен договор, Службата на општественото книговодство врз основа на акцептниот налог, што ќе го пополни Сојузниот комитет за земјоделство, односно Дирекцијата, ќе го пренесе износот на ненамирената обврска од жиро-сметката на производителите на шеќер на посебните сметки на производителите на шеќер, односно на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, бр. 60811-789-378.

Член 15

Обврската за издвојување на средствата според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор престанува на 31 декември 1977 година, според член 4 став 1 точка 2 — на 31 декември 1979 година, а според член 4 став 1 точка 3 — на 31 декември 1975 година.

Член 16

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2 декември 1974 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
сојузен секретар
за пазарот и цените,
Имер Пуља, с. р.

За Пољопривредни комбинат „Београд“ — Индустија шеќера и врења — Белград,
Љубомир Михајловиќ, с. р.

За пољопривредно-индустријски комбинат „Куприја“ Фабрика шеќера — Куприја,

Мирослав Кулафик, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат „Срво Михал“, Фабрика шеќера — Зрењанин,

Милорад Крстиќ, с. р.

За Комбинат „Врбас“, Фабрика шеќера — Врбас,
Шпира Жарковиќ, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат „Црвенка“, Фабрика шеќера и шпирита — Црвенка,

Радован Бакоч, с. р.

За Фабрика шеќера — Ковин,

Милован Миловановиќ, с. р.

За Агроиндустријски комбинат „Сента“, Фабрика шеќера — Сента,

Миклош Хорват, с. р.

За Пољопривредно-индустријски комбинат „Сирмиум“, Фабрика шеќера — Сремска Митровица,

Никола Стојшиќ, с. р.

За Пољопривредно-индустријски комбинат, Фабрика шеќера — Пек,

Јован Јовановиќ, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат Осиек, Творница шеќера и кандидата — Осиек,

Мартин Рознер, с. р.

За Пољопривредно-индустријски комбинат „Беље“, Творница шеќера — Бели Манастир,

Фрањо Тормаш, с. р.

За Пољопривредно-прехрамбени комбинат — Жупања, Индустриско-пољопривредни комбинат — Жупања,
— Жупања,

Херман Сајдл, с. р.

За Земодјелско-индустријски комбинат „Педагогија“ — Битола, Фабрика за шеќер, квасец, шпиритус и јаглена киселина — Битола,

Крете Лазаревски, с. р.

1033.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

Член 1

Поаѓајќи од политиката на формирањето на цените според условите на пазарот, а заради обезбедување на домашниот пазар со доволни количества масло за јадење, и имајќи ги предвид условите за промет на маслото за јадење, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење (во натамошниот текст: производители на масло) и Сојузниот извршен совет се согласни производителите на масло да ги формираат своите продажни цени за масло за јадење најмногу до следните нивоа, и тоа:

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1) за сурово масло за јадење | 10,90 дин/kg |
| 2) за рафинирано масло за јадење: | |
| а) во буриња од најмалку 50 килограми (ринфуза) | 14,00 дин/kg |
| б) во лименки од 25 литри (ринфуза) | 14,35 дин/1 литар |
| в) во стаклени шишиња од 1 литар | 14,35 дин/1 литар |
| г) во стаклени шишиња од 1/2 литар | 7,39 дин/1/2 литар |
| д) во пластични шишиња од 1 литар | 15,50 дин/1 литар |
| е) во пластични шишиња од 3/4 литар | 11,72 дин/3/4 литар |
| ж) во пластични шишиња од 1/2 литар | 8,15 дин/1/2 литар |
| 3) за растителни масла за јадење на постојните цени | 3,70 дин/kg |
| 4) за маргарин на постојните цени | 2,22 дин/kg |
| 5) за растителна мрсотија: | |
| а) во лименки од 1 килограм | 22,85 дин/kg |
| б) во лименки од 2 килограма | 22,30 дин/kg |
| в) во лименки од 3 килограма | 21,50 дин/kg |
| г) во лименки од 5 килограма | 21,15 дин/kg |
| д) во лименки од 7 килограма | 20,65 дин/kg |
| 6) за коил — растителна мас | 27,20 дин/kg |
| 7) за шортенинг за кекс NZ-2 | 15,39 дин/kg |
| 8) за шортенинг за вафли V-4 | 19,11 дин/kg |
| 9) за шортенинг за овошни слатки VK | 17,56 дин/kg |

Член 2

Цените за производите од член 1 точ. 1 до 5 на овој општествен договор се подразбираат како највисоки продажни цени на производителите на масло, франко истоварна станица на купувачот. Во цените за рафинирано масло за јадење во лименки од 25 литри (ринфуза) и во пластични шишиња, за растителни масти за јадење, за маргарин и растителна мрсотија, засметана е вредноста на амбалажата, а во цените за сурово масло за јадење и рафинирано масло за јадење во буриња и во стаклени шишиња не е засметана вредноста на амбалажата.

Член 3

Цените за производите од член 1 точ. 6 до 9 на овој општествен договор важат при постојните услови на продажбата.

Член 4

Производителите на масло се согласни од средствата што ќе ги остварат со продажбата на масло за јадење на домашниот пазар по цените од член 1 на овој општествен договор да издвојат, односно да уплатат по еден килограм, односно по еден литар продадено масло за јадење произведено од домашни сировини, и тоа:

1) за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло за јадење заради зголемување на производството на масло за јадење во Југославија — износ од 0,80 динари;

2) за покривање на трошоците на обединетиот увоз на масло за јадење што го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекција) заради намирување на потребите на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење што не можат да се обезбедат од домашното производство — износ од 0,70 динари.

Производителите на масло се обврзуваат износите од став 1 на овој член да ги пресметуваат и издвојат, односно да ги уплатат и за сите количества масло за јадење произведено од домашни сировини, вклучувајќи ги и количествата што ќе ги преработат или на друг начин ги користат сами.

Член 5

Производителите на масло се согласни со своето производство и со обединетиот увоз на масло за јадење во рамките утврдени со овој општествен договор (член 4 став 1 точка 2), што ќе го изврши Дирекцијата, да обезбедат потребни количини масло за јадење за домашниот пазар.

Член 6

Производителите на масло ќе ги издвојат средствата што ги пресметуваат според член 4 став 1 на овој општествен договор на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, а износот од точка 2 — ќе го уплатуваат на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, бр. 60811-789-378.

Член 7

Износите од член 4 на овој општествен договор производителите на масло ќе ги пресметуваат и издвојуваат, односно ќе ги уплатуваат месечно, до десеттиот во месецот за минатиот месец.

Производителите на масло што во рокот од став 1 на овој член не ќе ги издвојат, односно не ќе ги уплатат износите од член 4 на овој општествен договор се обврзуваат да платат на неиздвоениот, односно неуплатениот износ, камата по стапка од 12% годишно од денот на втасаноста на обврската до денот на издвојувањето односно уплатата.

Член 8

Производителите на масло се обврзуваат дека до 31 декември 1980 година со средствата од член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор и со други средства ќе ги зголемат вкупните капацитети за производство на масло за јадење во Југославија на ниво од најмалку 300.000 тони масло за јадење годишно.

Средствата на посебната сметка, издвоени според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, производителите на масло можат да ги користат дури кога за користењето на тие средства ќе склучат општествен договор производителите на масло, стопанската комора на Југославија и Сојузниот извршен совет, а ќе ги користат во согласност со тој договор.

Производителите на масло се согласни Службата на општественото книговодство на товар на сред-

ствата на посебната сметка, издвоени според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, да ги извршува само оние налози за плаќање што се во согласност со одредбите на општествениот договор од став 2 на овој член.

Член 9

Сојузниот извршен совет ќе обезбеди Дирекцијата да го изврши обединетиот увоз на масло за јадење во смисла на овој општествен договор, како и вршењето надзор во поглед на остварувањето на тој увоз и надзор во поглед на пласманот на увезеното масло за јадење на домашниот пазар.

Член 10

Производителите на масло се обврзуваат дека ќе доставуваат до Дирекцијата копии од сметките веднаш по извршената продажба, односно употребата на маслото за јадење, а пресметката за продадените, односно употребените количества масло за јадење во минатиот месец — во рок од 10 дена по истекот на месецот, заверени од страна на овластено лице на производителот на масло.

Член 11

Дирекцијата ги користи средствата формирани според член 4 став 1 точка 2 на овој општествен договор и одлучува за пласманот на увезеното масло за јадење на домашниот пазар, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 12

Со уплатата на износите од член 4 став 1 точка 2 на овој општествен договор престануваат правата и обврските на производителите на масло од овој општествен договор во врска со обединетиот увоз на масло за јадење.

Член 13

Производителите на масло се согласни да депонираат кај Сојузниот комитет за земјоделство по десет бланко акцептни налози заради обезбедување на извршувањето на своите обврски од член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, односно кај Дирекцијата — за извршување на своите обврски од член 4 став 1 точка 2 на овој општествен договор.

Ако производителите на масло во рокот од член 7 на овој општествен договор не ги извршат своите втасани обврски според овој општествен договор, Службата на општественото книговодство, врз основа на акцептниот налог што ќе го пополни Сојузниот комитет за земјоделство, односно Дирекцијата, ќе го пренесе износот на ненамирената обврска од жиро-сметката на производителот на масло на посебната сметка на производителот на масло, односно на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, бр. 60811-789-378.

Член 14

Обврската за издвојување на средствата според член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор престанува на 31 декември 1980 година, а според член 4 став 1 точка 2 — на 31 декември 1975 година.

Член 15

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2 декември 1974 година
Белград

За Сојузниот извршен совет, сојузен секретар за пазарот и цените,

Имер Пуља, с. р.

За Фабрика уља и биљне масти „Витал“ — Врбас,
Филип Бурбах, с. р.

За Индустија уља — Зрењанин,
Спасоје Јањиќ, с. р.

- За Творница уља —
Загреб,
Фрањо Шупраха, с. р.
- За Индустија билних
маснока и алкохола „Ви-
мал“ — Брчко,
Фадил Циндик, с. р.
- За Фабрика уља —
Крушевац,
Љубинка Васовиќ, с. р.
- За Фабрика за масло
„Благоје Горев“ — Титов
Велес,
Јован Мирчев, с. р.
- За Фабрика уља и билне
масти „Милан Зечар“ —
Урошевац,
Влада Дејановиќ, с. р.
- За Индустија уља
„Инус“ — Сомбор,
Божо Секулиќ, с. р.
- За Творница уља — Ин-
дустијско-пољопривред-
ни комбинат „Осијек“ —
Чепин,
Златко Шепер, с. р.
- За Товарна оља „Ољари-
ца“ — Крањ,
Иво Смољникар, с. р.
- За Товарна оља — Сло-
венска Бистрица,
Франц Ковачич, с. р.
- За Фабрика уља и сокова
„Требјеса“ — Стари Бар,
Радоје Маројевиќ, с. р.
- За Прво далматинско ин-
дустијско подuzeке „Ра-
дељевиќ“ — Дубровник,
Авгун Лорендзини, с. р.
- За Пољопривредни ком-
бинат „Дунавка“ — Вели-
ко Градиште,
Милутин Стевиќ, с. р.
- СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА
Ковачевиќ Омера Адем;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
- СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Белиќ Милутина Урош;
— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на
земјата
- СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Цирло Јунуза Цebraил;
Од СР Црна Гора
— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на
земјата
- СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Булајиќ Павла др Жарко, Цицимил Мика Обрад,
Булафиќ Николе Доброслав, Војводиќ Николе Гајо,
Жижиќ Владислава Живко;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
- СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА
Ђуровиќ Митра Душан, Јовановиќ Ива Влади-
мир, Љумовиќ Стевана Вуксан;
Од СР Хрватска
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
- СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА
Гретиќ Игнаца Ивица;
— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на нашата земја
- СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Јелача Томе Мићо, Urbinz Augusta Giacomo;
— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на
земјата
- СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Депрато Ловре д-р Драгутин, Полиќ Јосипа
Стјепан, Зовко Јуре Марко;
— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на нашата земја
- СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Џукон Јосипа др Петар;

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

Од СР Словенија

— по повод триесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги во организирањето и ширењето на здравствената култура на најшироките слоеви на народот, во укажување помош на жртвите од елементарни и воени непогоди и на хуманитарна активност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Црвениот крст на Словенија;

— по повод дваесет и петгодишнината од постоењето и работата, а за постигнати успеси во развивањето на музичката култура и негување на хорското пеене

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Коморни мошки певски збор — Цеље;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јанчар Симона Рудолф;

Од САП Косово

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шкембаревиќ-Девевиќ Павла Десанка;

— за покажана лична храброст во спасувањето на животите на своите другари рудари при што го даде и сопствениот живот

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Раденковиќ Радоње Драгомир;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гвоздиќ Радослава Михаило, Кукиќ Николе Гојко, Лукач Обрада Данило.

Бр. 57

14 мај 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4

од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Арапската Република Египет

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Саад Афра, амбасадор на Арапската Република Египет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 58

14 мај 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Вуличевиќ Марка Милутин;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Басариќ Трифуна Станко, Игњатовиќ Никодије Михајло;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Александриќ Исаила Радомир, Бугарски Лазара Пера, Рогановиќ Радована Данило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брентар Албина Иван;

— за заслуги во развивањето и реализовањето на концепцијата на општенародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јовановиќ Ђурђа Сретен, Крета Николе Ђуро;

— за залагање во социјалистичка изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабиќ Тодора Бојана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општенародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бобушиќ Тодора Љубомир, Самолов Данила Драгомир;

Од САП Кесово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђинали-Барбулуши Емина Вехбије, Печеновиќ Брајислава Јован, Пуља-Виниши Рамиза Незафета, Шарановиќ-Лукиќ Ђура Милица, Вучковиќ-Милошевиќ Благоја Иконија;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бучинца Имера Хаљиљ, Нимани-Бровина Хаџи Назмије, Османовиќ Шаџира Мустафа, Вулиќ Петра Радомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђевори Јусуфа Мехмет, Филиповиќ-Мирковиќ Радисава Радмила, Гојковиќ-Милићевиќ Петра Зорка, Хатиќи-Ђинали Исмаила Музафер, Красниќи Емина Шабан, Лукиќ-Грковиќ Петра Десанка, Маловиќ-Стојциќиќ Петра Зора, Марковиќ Илије Живојин, Миќковиќ-Топаловиќ Боре Даница, Милиќ-Марковиќ Тодора Драгица, Нимани-Бровина Хаџи Назмије, Ристиќ-Тасиќ Томе Јорданка, Савовиќ Лабуда Драгољуб, Вукчевиќ-Шошкиќ Миливоја Даница, Вукчевиќ Песка Радоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Ашими Рагипа Кемал, Думница Хаљиља Осман, Дураку Муслије Реџеп, Гунга Шукри Фахредин, Јовановиќ Крсте Вождар, Љужка Асима Зија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вањеглавиќ Николе Момчило, Вехрам Зелена Мемет, Беселица Зене Етем, Бубица Ахмеда Ибрахим, Џуџуловски Лазам Алија, Чемериќиќ Чедомира Красимир, Ђеровиќ Ђема Селим, Делија Зеке Рустен, Џигољи Рамадина Ашим, Хоти-Лимани Муртеза Фатима, Ковачевиќ Луке Тихомир, Митровиќ Јанка Живојин, Рака Кадрије Кемал, Рамиќ Шерифа Ђазим, Ристиќ Петра Милоје, Сиљановски Богојев Мено, Стефановиќ Милана Душан, Шејат Петра Драго, Зарковиќ Вукадина Вождар, Зеџири Зеџира Иљаз, Зеленовиќ Обрена Гоја;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Драгуша Исуфа Имер, Кељмени Авдије Мон, Коњувца Шерифа Хајруш;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Балевиќ Миленка Милорад, Барбатовиќ Чазима Небија, Бучинца Бајрама Фитента, Ђиновиќ Спаса Вождар, Ђорђевиќ Ставра Живорад, Хуни Наифа Масар, Келменди Јакупа Хакија, Кнежевиќ Велимира Раденко, Коњухи Рифата Авдулах, Обрадовиќ Михајла Богдан, Рама Ибуша Хафиз, Терентиќ Зафира Вучко.

Бр. 62
17 мај 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

| | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1030. Одлука за формирање на цените за шеќер, масло за јадење, свинска маст, сланина и сало според условите на пазарот | 1853 |
| 1031. Одлука за измена на Одлуката за минималната откупна цена за шеќерна репа од родот на 1974 година | 1854 |
| 1032. Општествен договор за цените за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества шеќер | 1854 |
| 1033. Општествен договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење | 1856 |
| Одликувања | 1858 |

Издавач: Новилска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. факс 228.

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11